



NORWAY

POR
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
HEALTH CERTIFICATE


За свежо месо, вклучувајќи и мелено месо, од домашни свињи (Sus scrofa), за увоз во Република Македонија
For fresh meat including minced meat, of domestic porcine animals (Sus scrofa)(POR),
For dispatch to the Republic of Macedonia

NORWEGIAN
FOOD SAFETY
AUTHORITY

Земја/Country		Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Македонија /Health certificate to Republic of Macedonia					
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name			I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a Компанијата референтен број /Company reference number	
	Адреса /Address			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority			
	Тел. /Tel.			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority			
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.			I.6.			
	I.7. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin		Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination
	I.11. Место на потекло /Place of origin		Број на одобрение /Approval number		I.12.		I.10.
	I.13. Место на натовар /Place of loading			I.14. Дата на поаѓање /Date of departure			
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион <input type="checkbox"/> Брод <input type="checkbox"/> Железнички вагон <input type="checkbox"/> /Aeroplane /Ship /Railway wagon Средство за патен сообраќај <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> /Road vehicle /Друго			I.16. Влезен ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM			
	Идентификација /Identification Документ на кој се повикува /Documentary references			I.17.			
	I.18. Опис на стоката /Description of commodity			I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)		I.20. Количество /Quantity	
I.21. Температура на производот /Temperature of the product		Собна <input type="checkbox"/>	Разладено <input type="checkbox"/>	Смрзнато <input type="checkbox"/>	I.22. Број на пакувања /Number of packages		
I.23. Идентификација на контејнеро/Број на пломба /Identification of container/Seal number			I.24. Вид на пакување /Type of packaging				
I.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for		Исхрана на луѓе <input type="checkbox"/>					
I.26.			I.27. За увоз или влез во РМ <input type="checkbox"/>				
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities							
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Природа на стоката /Nature of commodity	Тип на обработка /Treatment type	Одобрен број на објектот /Approval number of the establishment			Број на пакувања /Number of packages	Нето тежина /Net weight
			Кланица /Abattoir	Погон за Расекување /Cutting plant	Ладилник /Cold store		

Земја /Country	Месо, вклучувајќи и мелено месо, од домашни свињи (<i>Sus scrofa</i>) /Fresh meat, including minced meat, of domestic porcine animals (<i>Sus scrofa</i>) (POR)		
Дел II: Сертифицирање Part II: Certification	II. Здравствена потврда /Health attestation	II.a. Референтен број на сертификат /Certificate reference number	II.b. Компанијата референтен број /Company reference number
	<p>(1) II.1. Потврда за здравствената исправност</p> <p>Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознаен со релевантните одредби од Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 114/2007) односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 178/2002, (ЕЗ) Бр. 852/2004, (ЕЗ) Бр. 853/2004 и (ЕЗ) Бр. 854/2004 и потврдувам дека месото од домашни свињи опишано погоре е произведено во согласност со тие услови, поточно дека тоа:</p> <p>II.1.1. [месото] [меленото месо добиено од него]⁽¹⁾ потекнува од објект(и) со имплементирана програма заснована на HACCP принципи во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 852/2004;</p> <p>II.1.2. месото е добиено во согласност со условите пропишани во Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (Службен весник на Република Македонија Бр. 115/2008) односно еквивалентниот Дел I од Анексот III од Регулативата (ЕЗ) Бр. 853/2004;</p> <p>II.1.3. месото ги исполнува условите од Правилник за посебни барања за контрола на <i>Trichinella</i> во месо (Службен весник на Република Македонија Бр. 32/2009) односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 2075/2005 која пропишува посебни правила за официјална контрола на <i>Trichinella</i> во месо, поточно</p> <p>⁽¹⁾ или [подложено е на испитување со метод на вештачка дигестија со негативен резултат]</p> <p>⁽¹⁾ или [подложено е на ладен третман во согласност со Правилник за посебни барања за контрола на <i>Trichinella</i> во месо односно еквивалентната Анекс II од Регулативата (ЕЗ) Бр. 2075/2005;]</p> <p>⁽¹⁾ или [во случај] кога месото е добиено од домашна свиња која е одгледувана единствено за товење и колење, потекнува од објект или категорија на објекти кои се официјално признаени, од страна на на надлежниот орган, како слободни од <i>Trichinella</i> во согласност со Правилник за посебни барања за контрола на <i>Trichinella</i> во месо односно еквивалентниот Анекс IV од Регулативата (ЕЗ) Бр. 2075/2005;]</p> <p>⁽¹⁾ II.1.4. [меленото месо е добиено во согласност со условите пропишани во Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентниот Дел V од Анексот III од Регулативата (ЕЗ) Бр. 853/2004, и е замрзнато до внатрешна температура од не повеќе од -18°C;]</p> <p>II.1.5. месото е оценето како погодно за исхрана на луѓе, после ante-mortem и post-mortem преглед, спроведен во согласност со Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентниот Дел I, Глава II и Делот IV, Глава II и IX од Анексот I од Регулативата (ЕЗ) Бр. 854/2004;</p> <p>II.1.6. ⁽¹⁾ или [труповите или делови од труповите се означени со здравствена ознака во согласност со Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентните Дел I, Глава III од Анекс I од Регулативата (ЕЗ) Бр. 854/2004;]</p> <p>⁽¹⁾ или [пакувањата со [месо] [мелено месо]⁽¹⁾ се означени со идентификациона ознака во согласност со Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I од Анексот II од Регулативата (ЕЗ) Бр. 853/2004;]</p> <p>II.1.7. [месото] [меленото месо добиено од него]⁽¹⁾ ги задоволува критериумите пропишани во Правилник за посебните барања за безбедност на храна по однос на микробиолошки критериуми (Службен весник на Република Македонија Бр. 78/2008) односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 2073/2005 за микробиолошкиот критериум за прехранбени продукти;</p> <p>II.1.8. запазени се гаранциите кои ги покриваат живите животни како и производите од нив, кои се предвидени во планот за резидуи во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Директива 96/23/ЕЗ, и посебно Член 29, се исполнети;</p>	<p>(1) II.1. Public health attestation</p> <p>I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant provisions of Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) or equivalent Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004, and (EC) No 854/2004 and hereby certify that the meat of domestic swine described above was produced in accordance with those requirements, in particular that:</p> <p>II.1.1. the [meat] [minced meat derived therefrom]⁽¹⁾ comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health or equivalent Regulation (EC) No 852/2004;</p> <p>II.1.2. the meat has been obtained in compliance with the conditions set out in Book of Rules on specific hygiene requirements for food of animal origin (Official journal of Republic of Macedonia No.155/2008) or equivalent Section I of Annex III to Regulation (EC) 853/2004;</p> <p>II.1.3. the meat fulfils the requirements of Book of Rules on specific requirement for control of <i>Trichinella</i> in meats (Official journal of Republic of Macedonia No. 32/2009) or equivalent Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for <i>Trichinella</i> in meat, and in particular:</p> <p>⁽¹⁾ either [has been subjected to an examination by a digestion method with negative results]</p> <p>⁽²⁾ either [has been subjected to a cold treatment in accordance with Book of Rules on specific requirement for control of <i>Trichinella</i> in meat or equivalent Annex II to Regulation (EC) No 2075/2005;]</p> <p>⁽¹⁾ either [In the case of meat from domestic swine kept solely for fattening and slaughter, comes from a holding or category of holdings that has been officially recognized by the competent authority as free from <i>Trichinella</i> in accordance with Book of Rules on specific requirement for control of <i>Trichinella</i> in meat or equivalent Annex IV to Regulation (EC) No 2075/2005]</p> <p>⁽¹⁾ II.1.4. the minced meat has been produced in compliance with Section V of Annex III to Book of Rules on specific hygiene requirements for food of animal origin or equivalent Regulation (EC) No 853/2004, and frozen to an internal temperature of not more than -18°C;]</p> <p>II.1.5. the meat has been found fit for human consumption following ante and post-mortem inspections carried out in accordance with National veterinary legislation or equivalent Section I, Chapter II and Section IV, Chapters IV and IX of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;</p> <p>II.1.6. ⁽¹⁾ either [the carcase or parts of the carcase have been marked with a health mark in accordance with National veterinary legislation or equivalent Section I, Chapter III of Annex I to Regulation (EC) No 854/2004;]</p> <p>⁽¹⁾ or [the packages of [meat] [minced meat]⁽¹⁾ have been marked with an identification mark in accordance with Book of Rules on specific hygiene requirements for food of animal origin or equivalent Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004;]</p> <p>II.1.7. the [meat] [minced meat derived therefrom]⁽¹⁾ satisfies the criteria set out in Book of Rules on microbiological criteria for food (Official journal of Republic of Macedonia No. 78/2008) or equivalent Commission Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs;</p> <p>II.1.8. the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Law on veterinary public health or equivalent Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled;</p>	

	II.a. Референтен број на сертификат/Certificate reference number	II.b. Компанијата референтен број /Company reference number
II.1.9.	[месото] [меленото месо добиено од него] ⁽¹⁾ е складирано и транспортирано во согласност со релевантните услови од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I и V односно од Анекс III од Регулативата (ЕЗ) Бр. 853/2004.	II.1.9. the [meat] [minced meat derived therefrom] ⁽¹⁾ has been stored and transported in accordance with the relevant requirements of Book of Rules on specific hygiene requirements for food of animal origin or equivalent Sections I and V respectively of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004.
II.2. Потврда за здравствената состојба на животните	Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека свежо месо опишано во Дел I:	II.2. Animal health attestation I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described in Part I:
II.2.1	тие потекнуваат од територија со код..... ⁽²⁾ која на денот на издавањето на овој сертификат: (⁽¹⁾ или [(a) е слободна 12 месеци од лигавка и шап, говедска чума, африканска свинска чума, класична свинска чума, везикуларна болест кај свињите и] (⁽¹⁾ или [(a) (i) била слободна 12 месеци од говедска чума, Африканска свинска чума, [лигавка и шап] ⁽¹⁾ [класична свинска чума] ⁽¹⁾ и (ii) била слободна од [лигавка и шап] ⁽¹⁾ , [класична свинска чума] ⁽¹⁾ и [везикуларна болест кај вињите] ⁽¹⁾ од (дд/мм/гггг), без да имало случај/ избивање на болеста подоцна, и овластена за извоз на тоа месо со Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентните Регулатива (ЕЗ) 000/2010, од (дд/мм/гггг), и] (b) во последните 12 месеци не е спроведена вакцинација против овие болести и не е дозволен увоз на оваа територија, на домашни животни, кои се вакцинирани против овие болести;	II.2.1. has been obtained the territory with code ⁽²⁾ which, at the date of issuing this certificate: (⁽¹⁾ either [(a) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, rinderpest, African swine fever, classical swine fever, swine vesicular disease, and (⁽¹⁾ or [(a) (i) has been free for 12 months from rinderpest, African swine fever, [foot-and-mouth disease] ⁽¹⁾ , [classical swine fever] ⁽¹⁾ and [swine vesicular disease] ⁽¹⁾ and (ii) has been considered free from [foot-and-mouth disease] ⁽¹⁾ , [classical swine fever] ⁽¹⁾ and [swine vesicular disease] ⁽¹⁾ , since (dd/mm/yyyy), without having had cases/outbreaks afterwards, and authorized to export this meat by National veterinary legislation or equivalent Commission Regulation (EC) 000/2010, of (dd/mm/yyyy), and] (b) during the last 12 months no vaccination against these diseases have been carried out and imports of domestic animals vaccinated against these diseases are not permitted in this territory;
II.2.2. ⁽¹⁾ или	добиено е од животни кои: [останале на територијата опишана под точка II.2.1. од раѓањето, или најмалку три месеци пред колењето;] ⁽¹⁾ или [донесени се на (дд/мм/гггг) на територијата опишана под точка II.2.1., од територија со код ⁽²⁾ која на тој датум	II.2.2. has been obtained from animals that: ⁽¹⁾ either [have remained in the territory described under point II.2.1. since birth, or for at least the last three months before slaughter;] ⁽¹⁾ or have been introduced on (dd/mm/yyyy) into the territory described under point II.2.1., from the territory with code ⁽²⁾ that at that date was authorized to export this fresh meat to the Republic of Macedonia;] ⁽¹⁾ or [have been introduced on (dd/mm/yyyy) into the territory described under point II.2.1.]
II.2.3.	добиено е од животни кои потекнуваат од одгледувалишта: (a) во кои ниту едно од животните таму присутни не се вакцинирани против болестите наведени во точка II.2.1. (b) во и околу кои во радиус од 10 км., се нема појавено случај/ избивање на болестите споменати во точка II.2.1 за време на 40 дена претходно, (c) а кои нема забрана како резултат на избивање на бруцелоза кај свињите за време на шест недели претходно ⁽¹⁾⁽⁴⁾ [(d) каде е добиена гаранција дека свињите не се хранети со отпадници од кетеринг, се под официјална контрола и се вклучени во листата на надлежниот орган за извоз на свинско месо во Република Македонија;]	II.2.3. has been obtained from animals coming from holdings: (a) in which none of the animals present therein have been vaccinated against the diseases mentioned under point II.2.1, in and around which, in an area of 10 km radius, there has been no case/outbreak of the diseases mentioned under point II.2.1 during the previous 40 days, (b) that are not subject to prohibition as a result of an outbreak of porcine brucellosis during the previous six weeks; (c) where an undertaking has been received that pigs are not fed with catering waste, are subject to official controls and are included in the list established by the competent authority for the purpose of exporting pig meat to the Republic of Macedonia;]
II.2.3	добиено е од животни кои: (a) од раѓањето се чувани одвоено од дивите папкари (b) се транспортирани од нивните одгледувалишта до одобрена клиника во возила кои се исчистени и дезинфицирани пред натоварот, без да дојдат во допир со други животни кои не ги исполнуваат условите наведени во точка II.2.1, II.2.2 и II.2.3; (c) во клиниката биле прегледани со цел да се утврди нивната здравствена состојба и тоа 24 часа пред колењето и не постои никаков доказ за присуство на болестите споменати во точка II.2.1 погоре и заклати се на (дд/мм/гггг) или помеѓу (дд/мм/гггг) и (дд/мм/гггг) ⁽⁴⁾ ; (d) и (дд/мм/гггг) ⁽⁴⁾ ;	II.2.4 has been obtained from animals that: (a) have remained separate since birth from wild cloven-hoofed animals, (b) have been transported from their holdings in vehicles, cleaned and disinfected before loading, to an approved slaughterhouse without contact with other animals which did not comply with the conditions set out in point II.2.1, II.2.2 and II.2.3; (c) at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health inspection during the 24 hours before slaughter and, in particular, have shown no evidence of the diseases referred point II.2.1 above, and (d) have been slaughtered on (dd/mm/yyyy) or between (dd/mm/yyyy) and (dd/mm/yyyy) ⁽⁴⁾ ;
II.2.5.	добиено е во објект околу кој во радиус од 10 км., се нема појавено случај/избивање на болести кои се споменати под точка II.2.1. погоре за време на 40 дена претходно или во случај на случај/избивање на болест, подготовката на месото за извоз во Република Македонија е одобрено единствено откако сите присутни животни се заколени, целото месо отстрането и објектот е целосно исчистен и дезинфициран под надзор на официјален ветеринар;	II.2.5. has been obtained in an establishment around which, within a radius of 10 km, there has been no case/outbreak of the diseases mentioned under point II.2.1. above during the previous 40 days or, in the event of a case of disease, the preparation of meat for exportation to the Republic of Macedonia has been authorized only after slaughter of all animals present, removal of all meat, and the total cleaning and disinfection of the establishment under the control of an official veterinarian;
II.2.6.	добиено е и подготвено без да дојде во допир со други меса кои не ги исполнуваат погоре споменатите услови.	II.2.6. has been obtained and prepared without contact with other meats not complying with the conditions required above.
II.3. Потврда за благосостојбата на животните	Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека свежото месо опишано погоре потекнува од животни кои во клиниката пред колењето и за време на колењето или убивањето се третирали во согласност со релевантните услови на законодавството на Република Македонија односно еквивалентната легислатива на Европската Заедница.	II.3. Animal welfare attestation I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described above derives from animals which have been treated in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in accordance with the relevant provisions of Republic of Macedonia legislation or equivalent of Union legislation.

	II.a. Референтен број на сертификат/Certificate reference number	II.b. Компанијата референтен број /Company reference number
<p>Забелешки Овој сертификат е наменет за свежо месо, вклучувајќи мелено месо, од домашни свињи (<i>Sus scrofa</i>). Под свежо месо се подразбира сите делови од животното погодни за исхрана на луѓе било да се свежи, оладени или замрзнати.</p> <p>Дел I</p> <p>- Рамка I.8: Да се внесе кодот на територијата како што е во Прилог 6 Дел 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на држави од кои е обобрен увоз и формата и содржината на ветеринарно здравствените сертификати или други документи кои ја придружуваат пратката како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на животни, аквакултура производи и нуспроизводи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс II од Регулативата (ЕУ) Бр. 206/2010 (SANCO /4787/2009).</p> <p>- Рамка I.11: Место на потекло: име и адреса на објектот кој испорачува</p> <p>- Рамка I.15: Регистрациониот број (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод) треба да се пополнат соодветно. Во случај на истовар и претовар, испраќачот мора да ги информира влезен ВИМ на ГП во МК</p> <p>- Рамка I.19: Употреби го соодветниот ХС код: 02.03, 02.06, 02.09 или 15.01.</p> <p>- Рамка I.20: Внеси ја вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина.</p> <p>- Рамка I.23: За контејнери и кутии, бројот на контејнерот и бројот на печатот (ако постои) треба да се внесе.</p> <p>- Рамка I.28: Мелено месо е оескоскено месо кое било мелено на делчиња кое се добива исклучиво од напречно-пругаста мускулатура (вклучувајќи го и придружното масно ткиво) освен срцева мускулатура.</p> <p>- Рамка I.28: Вид на обработка: Соодветно, да се внесе "обескоскено"; "со коска"; "зрело"; и/или "мелено". Ако е замрзнато, да се внесе датумот на замрзнување (мм/гг) на деловите/парчињата.</p> <p>Дел II:</p> <p>(1) Заокружи соодветно</p> <p>(2) Код на територијата како што е наведено во Прилог 6 Дел 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на држави од кои е одобрен увоз и формата и содржината на ветеринарно здравствените сертификати или други документи кои ја придружуваат пратката како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на животни, аквакултура производи и нуспроизводи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс II во Регулативата (ЕУ) Бр. 206/2010 (SANCO /4787/2009).</p> <p>(3) Дополнителните гаранции да се обезбедат кога е тоа побарано во колона 5 "SG" од Прилог 6 Дел 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на држави од кои е одобрен увоз и формата и содржината на ветеринарно здравствените сертификати или други документи кои ја придружуваат пратката како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на животни, аквакултура производи и нуспроизводи од животинско потекло односно еквивалентната Регулативата (ЕУ) Бр. 206/2010 (SANCO /4787/2009), под "D". Отпад од кетеринг се однесува на: сиот отпад од храната наменета за исхрана на луѓето од рестораните, кетеринг службите или кујните, вклучително индустриските мензи и домашните кујни на фармерите или луѓето кои чуваат свињи.</p> <p>(4) Датум или дати на колење. Извозот на ова месо нема да биде дозволен кога истото е добиено од животни заклани пред датумот на добивањето на дозвола за извоз во Република Македонија од територија спомената под I.7 и I.8, или за време на траење на забрана за увоз на месо од оваа територија во Република Македонија.</p>	<p>Notes This certificate is meant for fresh meat, including minced meat, of domestic swine (<i>Sus scrofa</i>). Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or frozen.</p> <p>Part I</p> <p>- Box reference I.8: Provide the code of territory as appearing in Part 4 of Annex VI of Book of Rules on procedures for import and transit, list of third countries approved for import, form and content of the Certificate or other documents accompanying the consignment, veterinary checks at the border on consignments of animals, aquaculture and products and by-products of animal origin or equivalent Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO /4787/2009).</p> <p>- Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment.</p> <p>- Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the MK.</p> <p>- Box reference I.19: Use the appropriate HS code: 02.03, 02.06, 02.09 or 15.01.</p> <p>- Box reference I.20: Indicate total gross weight and total net weight.</p> <p>- Box reference I.23: For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) should be included.</p> <p>- Box reference I.28: Nature of commodity: Indicate "carcase-whole", "carcase-side", "carcase-quarters", "cuts" or "minced meat". Minced meat is boned meat that has been minced into fragments and that must have been prepared exclusively from striated muscle (including the adjoining fatty tissues) except heart muscle.</p> <p>- Box reference I.28: Treatment type: If appropriate, indicate "boned"; "bone in"; "matured" and/or "minced". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces.</p> <p>Part II:</p> <p>(1) Keep as appropriate.</p> <p>(2) Code of the territory as it appears in Part 4 of Annex VI of Book of Rules on procedures for import and transit, list of third countries approved for import, form and content of the Certificate or other documents accompanying the consignment, veterinary checks at the border on consignments of animals, aquaculture and products and by-products of animal origin or equivalent Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO /4787/2009).</p> <p>(3) Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of Part 4 of Annex VI of Book of Rules on procedures for import and transit, list of third countries approved for import, form and content of the Certificate or other documents accompanying the consignment, veterinary checks at the border on consignments of animals, aquaculture and products and by-products of animal origin or equivalent Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO /4787/2009), with the entry "D". Catering waste means: all waste from food intended for human consumption from restaurants, catering facilities or kitchens, including industrial kitchens and household kitchens of the farmer or persons tending pigs.</p> <p>(4) Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorization for exportation to the Republic of Macedonia of the territory mentioned under boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been adopted by the Republic of Macedonia against imports of this meat from this territory.</p>	
<p>Официјален ветеринар /Official veterinarian</p> <p>Име (со големи букви) /Name (in capitals):</p> <p>Дата/Date:</p> <p>Печат/Stamp:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Печат /Stamp</p> </div> <p>Место/Place:</p>		<p>Професија и титула/Qualification and title:</p> <p>Потпис/Signature:</p>